

Назив и штембил на правното лице
Бр. на решение

До
ДИНО СПОРТ довел СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ

За извршување на плата - административна забрана,
на корисникот на кредитот

Врз основа на писмена изјава – согласност на работникот _____, со
(име и презиме)
живеалиште на _____, место _____
(адреса) (град)
и ЕМБГ _____, се става административна забрана во корист _____,
за користење услуги со одложено плаќање на рати склучен помеѓу Синдикатот на УПОЗ и
_____.

Член 1

Се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

Задршка на износ според известување - Фактура бр. _____ на _____, во натамошниот
текст Продавач - налогодавач.

Уплатата ќе се врши во корист на сметката бр: **210067817990260** депонент на НЛБ Банка АД Скопје, со
даночен бр. ЕДБ 4038012505800 на име **ДИНО СПОРТ довел Скопје**.

Член 2

Оваа забрана ќе стапи на сила веднаш по нејзино доставување во службите за сметководствено работење
при _____.

(назив на работодавачот)

Член 3

Се обврзуваме да ја реализираме административната забрана на платата на работникот заради отплата
на кредитот врз основа на Согласноста за административна забрана која ја има доставено работникот.

Член 4

Се обврзуваме да го известиме продавачот за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со вкупната документација на новиот работодавач.

Член 5

Во моментот на издавањето на Решението за административната забрана на плата на работникот потврдуваме дека :

- нема друга административна забрана или постапка на истата со која би надминала висина на 1/3 од платата.
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надоместок на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност.

Член 6

Согласно Барањето и овластувањето на нашиот работник _____,
(име и презиме)
гарантираме дека ќе ја реализираме административната забрана на неговата плата заради отплата на кредит во вкупен износ од _____,00 денари, а уплатата ќе се врши на _____ месечни рати со износ од _____,00 денари на една рата, во корист на жиро сметка број: **210067817990260** депонент на НЛБ Банка АД Скопје, со даночен бр. ЕДБ 4038012505800 на име **ДИНО СПОРТ дооел Скопје.**

Член 7

Со донесување и доставување на Решението, под полна и материјална и кривична одговорност, согласно законските прописи, се обврзуваме дека во целост ќе ги извршиме сите обврски кои произлегуваат од него.

Во _____ , _____
(место) (датум)

Потписи на овластени лица:

Раководител на финансиска служба

Овластено лице
